

Ученик-----

Да го провериме нашето знаење
Собирање и одземање до 1000



1.Пресметај:

$340 + 40 = \square$	$370 + 20 = \square$	$820 + \square = 920$	$600 + 60 = \square$
$300 - 200 = \square$	$800 - 600 = \square$	$\square - 400 = 700$	$900 - \square = 500$
$430 + 50 = \square$	$760 + 20 = \square$	$220 + \square = 720$	$160 + 600 = \square$
$450 - 300 = \square$	$870 - 200 = \square$	$\square - 100 = 870$	$850 - \square = 350$

16

2.Бројот 620 зголеми го за 70.

Решение:

4

3. Збирот на броевите 90 и 700 намали го за 50.

Решение:

$$\begin{array}{r} 28 \\ +45 \\ \hline 73 \end{array}$$

6

4. Бројот 450 зголеми го за најмалиот троцифрен број.

Решение:

4

5. Разликата на броевите 360 и 40 зголеми ја за 30.

Решение:

6

6. Провери го собирањето со одземање на два начини:

6

$23 + 72 = \square$	$\square - 72 = 23$	$\square - 23 = 72$
---------------------	---------------------	---------------------

7.Групирај ги собирците за полесно да пресметаш:

а) $50 + 90 + 50 = \square$	б) $70 + 40 + 30 = \square$
в) $80 + 190 + 10 = \square$	г) $12 + 4 + 8 = \square$

8

8. Бојана имала 390 денари. Купила чоколадо за 120 денара и сладолед за 50 денари. Колку денари и останале на Бојана? Решение: Одговор:	6
9. Во вреќа имало 130 ореви Кире ставил уште 60. Мајкаму зела 80 ореви. Колку ореви останале во вреќата? Решение: Одговор:	6
10. Во еден автобус патувале 60 патници. Од нив мажи биле 20 , жени 25 биле жени а останатите деца. Колку деца патувале со автобусот? Решение: Одговор:	6



Бодовна листа	0-17	18 - 30	31 – 43	44 - 56	57 - 68
---------------	------	---------	---------	---------	---------

ИНДИКАТОРИ	Да	Делумно	Не
Собира троцифрени броеви со цели десетки			
Одзема цели десетки од троцифрен број со СД			
Врши различно групирање при собирање			
Дополнува броен израз до 100			
Решава текстуални задачи			

Наставник: **Тања Николовска**

Родител: -----